



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно државнохрватски словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Општи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802 603-1125

Петок, 30 јануари 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошта Факс 226 — Телефони: централа 656-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651 732; Компјутерен сектор 651 671; Телекс 11756

23.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за премиие за производство на згоени телиња и јуниња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА И ЈУНИЊА

1. Во Одлуката за условите за остварување премија за згоени телиња и јуниња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/75) по точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи:

„9а. Организациите што оствариле премија за згоени телиња и јуниња произведени во кооперација со индивидуални производители се должни до 31 март 1976 година премијата да им ја предадат на индивидуалните производители за чии згоени телиња и јуниња ја оствариле таа премија. Ако организацијата со договор за производство во кооперација предвидела заедничко вложување со индивидуални производители, на секој вложувач му припаѓа дел од премијата сразмерен на вложувањето.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 24

22 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

24.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за премиие и компензациите за пченица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74, 50/75 и 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ПЧЕНИЦА ШТО ИМА ХЕКТОЛИТАРСКА ТЕЖИНА ПОМАЛА ОД 74 KG, НО НЕ ПОМАЛА ОД 65 KG

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со преработка или промет на пченица за откупената пченица што има хектолитарска тежина помала од 74 kg, но не помала од 65 kg, ќе им се исплатува компензација за секој килограм

пченица што има хектолитарска тежина помала од 74 kg, и тоа:

За пченица што има хектолитарска тежина	Од гарантираната цена за пченица што има хектолитарска тежина 74 kg
73 kg	1%
72 kg	2%
71 kg	3%
70 kg	4%
69 kg	6%
68 kg	8%
67 kg	10%
66 kg	12%
65 kg	14%

2. Организациите од точка 1 на оваа одлука ја остваруваат компензацијата врз основа на барање поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

3. Кон барањето за исплата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд прилагаат:

1) потврда од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи дека пченицата за која се бара компензација е откупена за сметка на таа дирекција;

2) доказ за откупот на пченицата (фактура или откупен блок) во кој мораат да бидат искажани количеството на откупената пченица и нејзината хектолитарска тежина;

3) пресметка на компензацијата во која ќе се искаже количеството на пченицата за кое се остварува компензација, посебно за секоја хектолитарска тежина и за вкупното количество.

4. Ако Службата на општественото книговодство утврди дека барањата за исплата на компензацијата во поглед пресметувањето и потполноста на приложената документација се исправни, го одобрува барањето за корист на жиро-сметката на подносителот на барањето, а на товар на посебната сметка 60811-637-3273 — Премии за пченица.

5. Организациите на здружениот труд се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција и документација за количествата на пченица за кои е остварена компензација и за остварените компензации.

6. Ако кон барањето од точка 3 на оваа одлука се прилагаат преписи на оригинални исправи, тие мораат да бидат готпишани од овластените лица и врз нив мора да биде втиснат печатот на подносителот на барањето, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна врз секоја исправа што се поднесува на увид да назначи дека компензацијата е исплатена.

7. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд што ќе оствари компензација за пченица за која компензацијата веќе е остварена.

За прекршокот од став 1 на оваа точка ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во основната организација на здружениот труд.

8. Барањата за остварување на компензацијата од точка 1 на оваа одлука можат да се поднесуваат до 31 март 1976 година.

Исплатата на компензациите по барањата поднесени по 31 јануари 1976 година, ќе се врши на товар на средствата на Буџетот на федерацијата за 1976 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 25/76
22 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

25.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИ НА НОВООСНОВАНИ ОПШТИНИ И ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНИ ВО СР ХРВАТСКА

1. Се ослободува од обврската за полагање на депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции инвеститорот што врши инвестициони вложувања во објекти и опрема за потреби на новоосновани општини на територијата на град Загреб, односно заедници на општини во Социјалистичка Република Хрватска, и тоа за:

1) новооснованите општини:

- Центар;
- Черномерец;
- Дубрава;
- Максимир;
- Медвешќак;
- Нов Загреб;
- Пешкеница;
- Суседград;
- Трешњевка;
- Трње;

2) заедниците на општини:

- Заедница на општините на далматинското подрачје;
- Заедница на општините на билогорско-подравското подрачје;
- Заедница на општините на вараџдинско-меѓумурското подрачје;
- Заедница на општините на словенско-барањското подрачје;

— Заедница на општините на сисачко-баниското подрачје;

— Заедница на општините на карловачко-кордунското подрачје;

— Заедница на општините на загребското подрачје;

— Заедница на општините на кварнерско-горанско-истарското подрачје;

— Заедница на општините на личкото подрачје.

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето на инвестицијата за чие вршење според одредбите на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската за полагање депозит, да ѝ го соопшти на надлежната служба на општественото книговодство називот, односно краткиот опис на инвестиционото вложување, со претсметковната вредност на тоа вложување.

3. Службата на општественото книговодство ги води податоците од точка 2 на ова решение во евиденцијата за нестопанските и непроизводните инвестиции што се ослободени од обврската за полагање на депозитот од точка 1 на ова решение.

4. Инвеститорот што до денот на влегувањето во сила на ова решение го започнал инвестиционото вложување од точка 1 на ова решение и го положил депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции, може да бара од надлежната служба на општественото книговодство да му го врати уплатениот износ на депозитот. Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот е должен да поднесе докази за извршената уплата на депозитот.

Службата на општественото книговодство, по барањето од став 1 на оваа точка ќе го врати уплатениот депозит во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 26/76
22 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

26.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот за водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на прометот на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/72, 4/73, 13/73, 37/73, 3/74, 20/74, 3/75 и 26/75) член 1а се менува и гласи:

„Основната организација на здружениот труд, во смисла на член 12 став 1 од Законот е даночен обврзник, по правило, за прометот што ќе го оствари непосредно со купувачите — крајни потрошувачи надвор од работната организација во чј состав е.

Како промет на производи остварен непосредно со крајните потрошувачи се смета и прометот што основната организација на здружениот труд ќе го оствари со други основни организации на здружениот труд во составот на истата работна организација, освен продажбата на репродукционен материјал или опрема од чл. 6, 7 и 8 на Законот и освен прометот од член 6 став 1 точка 1 на Законот.

Основната организација на здружениот труд — даночен обврзник што нема своја жиро-сметка, должна е во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ја извести Службата на општественото книговодство надлежна според седиштето на даночниот обврзник од која жиро-сметка ќе врши плаќање на данокот на промет.

Основната организација на здружениот труд — даночен обврзник е должна да ги обезбеди сите евиденции пропишани со овој правилник и да врши евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет, согласно со одредбите на Законот и овој правилник.

Согласно со член 12 став 2 од Законот, основната организација на здружениот труд — даночен обврзник може спогодбено да ги пренесе работите врз евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет врз друга основна организација на здружениот труд, работна организација во чиј состав е, или врз друга организација на здружениот труд, со тоа што и во тој случај плаќањето на данокот на промет се врши од жиро-сметката преку која основната организација на здружениот труд што ги пренела тие работи го врши своето финансиско работење. За неправилно или ненавремено пресметување и плаќање на данокот на промет одговара основната организација на здружениот труд — даночен обврзник (член 12 став 1 од Законот).“

Член 2

Во член 2 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во смисла на член 6 став 1 точка 1 од Законот, како промет на производи остварен непосредно со крајниот потрошувач (член 5 од Законот) не се смета продажбата на производи што општествено правно лице, граѓанин или граѓанско правно лице ќе ја извршат на трговска или друга организација на здружениот труд што тие производи ги набавува заради натамошна продажба.“

Член 3

Во член 3 став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Даночниот обврзник што продава течни горива преку сопствени пумпни станици или што тие горива ги продава на продавачи на мало, должен е во исправите за испораката на тие горива за горивото да го означи неговиот назив според важечкиот југословенски стандард, количеството на испорачаното гориво, како и тарифниот број од Тарифата и даночната стапка по која на прометот на таквото гориво се плаќа данок на промет на производи.“

Член 4

Во член 4 по став 6 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Продавачот — општествено правно лице што на граѓани или на граѓанско правно лице ќе му продаде моторно возило што подлежи на обврската за регистрација патнички автомобил, мотоцикл, камион и др.), должен е, во смисла на член 33 став 5 од Законот, во фактурата за продажбата да внесе клаузула дека на продаденото моторно возило не е пресметан данок на промет на производи и во смисла на член 15 став 1 од Законот да го искаже соодветниот тарифен број на Тарифата, даночната стапка и износот на основниот данок на промет на производи што купувачот е должен да го плати на тоа возило.

Продавачот е должен копија од фактура за продажбата на таквото моторно возило на тој купувач да достави, без одлагање, до општинскиот орган надлежен за работите на приходите според живеалиштето, односно седиштето на купувачот. Основниот и посебниот данок на промет на производите на купеното моторно возило ги плаќа купувачот според своето живеалиште, односно своето седиште пред регистрацијата на моторното возило, а најдоцна во рок од 15 дена по испоставувањето на фактурата.

Продавачот може, во спогодба со купувачот од став 7 на овој член, во негово име и за негова сметка да ги уплати, пред испоставувањето на фактурата, основниот и посебниот данок на промет на производи, со тоа што е должен тие даноци да ги уплати во корист на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа живеалиштето, односно седиштето на купувачот. За таа уплата продавачот внесува податоци во фактурата за продажбата на моторното возило со назначување на сметките на кои е извршена уплатата. Врз основа на таа фактура и петтиот примерок од вирманскиот налог за извршената уплата на данокот на промет што кон таа фактура ќе го поднесе до надлежниот орган, на купувачот може да му се изврши регистрација на моторното возило. Во тој случај продавачот согласно со член 33 став 5 од Законот не се смета како даночен обврзник.

При продажбата на моторни возила што не подлежат на обврската за регистрација, што општествени правни лица ќе ја извршат на граѓани и граѓански правни лица, данокот на промет на производи го пресметува и плаќа продавачот според член 33 став 1 на Законот.

При увозот на моторните возила од овој член што го вршат граѓани, односно граѓански правни лица и што се врши за сметка на граѓани и граѓански правни лица, царинарницата, согласно со член 33 став 5 од Законот, не пресметува и не наплатува основен данок на промет на производи, и должна е за тоа да стави клаузула врз исправата за увозот (царинска декларација). Царинарницата е должна во рок од 5 дена од денот на царинењето на моторното возило за тоа писмено да го известат општинскиот орган надлежен за приходите според живеалиштето, односно седиштето на граѓанинот, односно граѓанското правно лице, со назначување на вредноста на увезеното моторно возило и на износот на царината и други давачки, што се платени при увозот (член 17 на Законот). Основниот и посебниот данок на промет на производи на увезеното моторно возило, во смисла на одредбата на овој став, ги плаќа граѓанинот, односно граѓанското правно лице пред регистрацијата на возилото, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на царинењето, а според своето живеалиште, односно седиштето.“

Член 5

Во член 5 став 3 по зборовите: „лица“, се додаваат зборовите: „освен моторни возила.“

Став 4 се брише.

Член 6

Во член 6 став 2 зборовите: „посебниот данок на промет на производи се применува одредбата на став 4 од член 5 на овој правилник (член 37 точка 6 на Законот)“ се заменуваат со зборовите: „данокот на промет на производи се применува одредбата на член 33 став 5 од Законот и на член 4 став 7 од овој правилник“.

Член 7

Во член 7 ст. 4 и 5 се заменуваат со нов став 4, кој гласи:

„Општественото правно лице што набавува употребувана опрема или употребувани делови на опре-

на, односно употребувани производи непосредно од граѓани или граѓански правни лица, или преку посредник, или на друг начин (член 5 став 6 на Законот), се смета како даночен обврзник во смисла на член 13 став 2 на Законот и на таквиот промет пресметува и плаќа, во рок од 5 дена по истекот на месецот во кој набавката е извршена, основен данок на промет на производи. Одредбата на овој став не се однесува на купување на употребувани предмети на граѓани или граѓански правни лица што како индустриски или други отпадоци производителските организации на здружениот труд ги набавуваат без плаќање данок на промет на производи во смисла на член 6 став 8 на Законот, исклучиво како репродукционен материјал за потреби на сопствената репродукциона потрошувачка.“

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 8

По член 7 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

Член 7а

Како употребувани производи од потрајна употребна вредност од член 16 ст. 8 и 9, на Законот се сметаат следните производи што производителските, трговските, надворешнотрговските и други организации на здружениот труд ги откупуваат, односно преземаат и заменуваат по истекот на две години од денот на нивната прва набавка, односно увоз, под услов на тие производи во поранешниот промет веќе да е платен данок, и тоа:

1) производи од гранката 117 — Метална индустрија, чиј век на траење според прописите за амортизацијата е најмалку 5 години, што се опфатени во следните тар. бр. на Царинската тарифа: 84.15 Машини и апарати за производство на студ (електрични или други) — ладилници, како што се: фрижидери, сандаци за длабоко замрзнување и др.; 84.41 Машини за шиене; 84.45 Машини-алатки за обработка на метали и метални карбиди (пневматски чекани, ковачки машини, преси, машини за свиткување и рамнење метални површини и др., стругови, дупчалки, брусилки, глодалки, рендиња, пили и др.); 84.47 Машини-алатки за обработка на дрво, на плута, на коска, на ебонит, на вештачки пластични материји и др.; 84.51 Машини за пишување, освен машини за пишување со вградени механизми за сметање; 84.52 Машини за сметање; сметководствени машини за пишување, регистар-каси и др.; 84.54 Други канцелариски машини (машини за умножување, хектографски или шаблонски и др.); 87.02 Моторни возила за превоз на лица, на стоки или на материјали (патнички автомобили, цистерни, ладилници, камиони, кипери, дамperi и др.); 87.03 Моторни возила за специјални цели (возила-дигалки, возила-подвижни работилници и др.); 87.09 Мотоцикли, автосицикли и велосипеди со помошен мотор; 87.10 Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за пренесување стоки) без мотор;

2) производи од гранката 119 — Електроиндустрија, за кои при продажбата се дава гаранција од најмалку 6 месеци, а кои се опфатени во следните тар. бр. на Царинската тарифа: 85.04 Електрични акумулатори; 85.06 Електромеханички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор (правосмукалки, апарати за мазнење и чистење подови, вентилатори, апарати за мелење и мешање на прехранбени продукти — миксери и др.); 85.15 Телевизиски приемници, комбинирани или не, со грамофон, со магнетофон, со магнетоскоп и сл., радиоприемници комбинирани или не, со грамофон, со магнетофон и сл., и други слични производи; 90.26/1 Струјомери; 92.11 Грамофони, диктафони, магнетофони и други слични производи.

Како употребувани производи од потрајна употребна вредност од став 1 на овој член, не се сметаат деловите од тие производи.

Дека на откупените, односно преземените употребувани производи од потрајна употребна вредност е платен данок во поранешниот промет се утврдува:

1) со соодветни царински исправи или фактури на увозникот — за производите од странско производство;

2) со фактури на продавачот — за производите од домашно производство, ако се набавени во период пократок од 5 години, сметајќи од денот на откупот, односно преземањето. Ако се во прашање производи во сопственост на граѓани или производи од член 9 на Законот, се смета дека на тие производи веќе е платен данок во поранешниот промет ако се набавени пред 5 или повеќе години, сметајќи од денот на нивниот откуп, односно преземање.

Член 7б

Олеснението од член 16 став 8 на Законот важи само ако даночниот обврзник од тој став продава откупен употребуван производ од потрајна употребна вредност што го поправил, освежил или со други работи го оспособил за редовна употреба, што се докажува со работниот налог, односно со фактурата што ја испоставил извршителот на тие работи. Ова даночно олеснение не се однесува на продажбата на поправени употребувани производи од потрајна употребна вредност што се врши посредно (член 6 став 1 точка 1 на Законот).

Даночната основица на данокот на прометот на поправен, обновен или на друг начин оспособен производ за употреба, ја сочинува износот што претставува разлика помеѓу вкупниот надомест засметан на купувачот на тој производ, со сите засметани трошоци, и износот на надоместот по кој споменатиот производ е откупен. Од така утврдената даночна основица пресметувањето на данокот на прометот на производи се врши на следниот начин:

1) со примена на пропорционална даночна стапка — ако е во прашање производ на чиј промет пресметувањето на данокот се врши со примена на пропорционални даночни стапки;

2) со примена на диференцирана изведена даночна стапка — ако оданочувањето на односниот производ се врши со примена на тие даночни стапки според вредноста на производот (патнички автомобили). Изведената диференцирана даночна стапка се утврдува така што износот на данокот на промет на производи што се плаќа на таквиот нов производ ќе се помножи со 100 и ќе се подели со продажната цена на тој нов производ во која не е содржан данокот на промет. На пример: ако употребуваниот патнички автомобил е откупен за износ од 30.000 динари а неговата продажна цена како на нов автомобил (без данокот на промет) изнесува 50.000 динари, па по извршената поправка се продава за 43.000 динари, пресметувањето на данокот по изведената диференцирана даночна стапка се врши од даночната основица што ја сочинува износот од 13.000 динари (43.000 минус 30.000 изнесува 13.000). Во прометот на таков нов патнички автомобил би се пресметал и платил основен данок на промет на производи од 4.880 динари ($48.000 \times 6\%$ изнесува 2.880 плус разликата помеѓу 48.000 и 50.000, т. е. плус 2.000 динари, што вкупно изнесува 4.880 динари). Утврдувањето на изведената диференцирана даночна стапка се врши според наведената постапка, и тоа: 4.880×100 поделено со 50.000 изнесува 9,76%. Според тоа, во прометот на тој поправен патнички автомобил од домашно производство се плаќа основен данок на промет на производи од 1.269 динари ($13000 \times 9,76\%$ изнесува 1.269 динари).

Ако е во прашање модел на поправен патнички автомобил од странско производство што повеќе не се

произведува, за утврдување на изведената диференцирана даночна стапка, во смисла на точка 2 став 2 на овој член, се зема цената на тој автомобил искажана во фактурата за купувањето во моментот на првиот промет, односно даночната основица утврдена според член 17 на Законот од царинската декларација ако е во прашање автомобил што е увезен за сметка на крајниот потрошувач, и износот на основниот данок на промет на производи што на таа цена, односно даночна основица е платен. Ако не постои фактура или царинска декларација, за утврдување на изведената диференцирана даночна стапка се зема во пресметката вредноста што служи за царинење според царинските прописи што важат на денот на продажбата на поправениот патнички автомобил, зголемена за царината и давачките, што се плаќаат при увозот, и износот на основниот данок на промет на производи што на така утврдената основица би се платил на денот на продажбата на поправениот автомобил. Ако со царинскиот пропис не е утврдена вредноста за моделот на патничкиот автомобил, се зема во пресметката вредноста утврдена со тој пропис за моделот на таквиот автомобил од најблиската година на производството.

Ако е во прашање поправен патнички автомобил од домашно производство, чиј модел во моментот на продажбата повеќе не се произведува, за утврдување на изведената диференцирана даночна стапка се земаат во пресметка цената од фактурата што е издадена во моментот на првиот промет на тој автомобил и износот на основниот данок на промет што на таа цена е платен.

Член 7в

Даночниот обврзник од член 16 став 9 на Законот, што врши замена на употребуван производ од потрајна употребна вредност со нов производ од ист вид, даночната основица ја утврдува така што од продажната цена на новиот производ, без данокот на промет што го дава во замена за употребуваниот производ, ќе ја одбие вредноста што му ја признава на купувачот за преземениот употребуван автомобил. На таа даночна основица се применува пропорционалната, односно изведената диференцирана даночна стапка што се утврдува на начинот определен во член 7б на овој правилник. Така, ако продажната цена на новиот производ на чиј промет се плаќа данок според вредноста по диференцираните даночни стапки, т. е. на патничкиот автомобил 50.000 динари, а признаената вредност за преземениот употребуван автомобил изнесува 30.000 динари, даночната основица ја сочинува разликата, т. е. 20.000 динари. На таа даночна основица продавачот ја применува даночната стапка од 9,76% (4.880×100 поделено со 50.000), што го дава износот на данокот што се плаќа од 1952 динари ($20.000 \times 9,76\%$).

Замена на употребувани производи од потрајна употребна вредност може да се врши само за нов производ од ист вид, а не и за употребуван производ.

Ако даночниот обврзник од овој член продаде поправен преземен производ од потрајна употребна вредност на крајниот потрошувач, таквиот предмет се смета во врска со данокот на промет како промет од член 16 став 6 на Законот.

Член 7г

Даночните обврзници од чл. 7б и 7в на овој правилник, што продаваат патнички автомобили на граѓани и граѓански правни лица, должни се во фактурата за продажбата да ја искажат даночната основица, даночната стапка и износот на пресметаниот основен данок на промет на производи.

Пресметаниот основен данок на промет на производи искажан во фактурата го плаќа купувачот — граѓанин, односно граѓанско правно лице, на начин

нот определен во член 33 став 5 на Законот и член 4 ст. 7 и 8 на овој правилник.“

Член 9

Во член 14 ст. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, кој гласи:

„Како вештачки безалкохолни пијачки од тар. број 1 на Тарифата се подразбираат производите од чл. 68 до 72 на Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63, 25/65 и 45/71).“

Во досегашниот став 4, кој станува став 3 на крајот на алинејата 5 пред точката и запирката се додава следниот текст: „Организациите на здружениот труд, органите на управата и другите општествени правни лица можат штедните книшки, чековните книшки, пасошите, обрасците и другите слични графички производи што, во вршењето на својата дејност, ги даваат со надомест или без надомест на комитентите и на други лица, да ги набавуваат непосредно од производителот или од стовариште на трговска организација на здружениот труд што врши промет на стоки на големо, со плаќање само на основниот данок на промет на производи (член 37 став 1 точка 5 на Законот). При таквата набавка даночен обврзник е продавачот на тие производи што го пресметува основниот данок на промет на производи на продажната цена по која тие производи му ги фактурира на купувачот од овој став. Купувачот не го пресметува и не го плаќа данокот на промет на производи ако така набавените производи од овој став ги даде со надомест или без надомест на комитентите или на други лица“.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Член 10

Во член 15 по став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Даночниот обврзник што продава течни горива и мазива на општествено правно лице на начин на кој се врши промет на стоки на големо, освен на купувачите големи потрошувачи од точка 2 под 2 на забелешката на тар. број 2 од Тарифата, го уплатува основниот данок на промет на производи според седиштето на тоа општествено правно лице, односно според седиштето на основната организација на здружениот труд, деловна или друга единица во состав на тоа општествено правно лице, ако тие производи им се испорачуваат на нив и ако нивното седиште е надвор од територијата на републиката, односно автономната покраина на која е седиштето на тоа општествено правно лице.“

Даночниот обврзник што продава течни горива и мазива на големо на други големи потрошувачи, освен на големите потрошувачи од точка 2 под 2 на забелешката на тар. број 2 од Тарифата, должен е на таквиот промет да го пресмета пропишаниот основен данок на промет на производи и да го уплати на начинот определен во член 33 став 4 на Законот. Ако не постапи така, од него ќе се наплати непресметаниот или помалку пресметаниот основен данок на промет на производи со примена на мерките од член 30 на Законот.“

Член 11

Во член 16 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Како тутун за луле се сметаат следните тутуни:
1) тутун од среден рез, широчина над 0,8 до 2 mm, пржен, сосиран и ароматизиран;
2) тутун од широк рез, широчина над 2 до 8 mm, пржен, сосиран и ароматизиран;
3) тутун што не е пржен, сосиран и ароматизиран, но на редовен начин е приготвен за употреба, чија широчина на резот е најмалку 1,5 mm.“

Член 12

Во член 17 став 1 се брише.

Досегашните ст. 2 до 11 стануваат ст. 1 до 10.

Во досегашниот став 12, кој станува став 11 зборовите: „на кои не се плаќа основниот данок на промет на производи“ се бришат.

Досегашниот став 13 станува став 12.

Член 13

Во член 18 во став 9 на крајот се додаваат три нови реченици, кои гласат: „Организацијата на здружениот труд што изнесува пулпирано овошје може, во смисла на член 33 став 1 точка 2 на Законот, да набавува под условите од член 6 став 4 на Законот, алкохол (етанол) за пулпирање на тоа овошје без плаќање на данокот на промет на производи. Во писмената изјава што ја поднесува до продавачот на алкохолот, таа организација на здружениот труд е должна да наведе дали пулпираното овошје за кое го набавува алкохолот без плаќање на данокот на промет, ќе го извезе сама или извозот ќе го изврши за нејзина сметка друга организација на здружениот труд. За така набавените и употребените количества на алкохол за пулпирање на овошјето што е извезено, купувачот е должен да води посебна евиденција определена во точка 5 од забелешката кон тар. број 5 на Тарифата, со царинската документација за извршениот извоз.“

Став 10 се менува и гласи:

„На винскиот дестилат со јачина над 55 vol% алкохол се плаќа основен данок на промет на производи според точка 1 или 2 од наименовањето на тар. број 5 на Тарифата, а на винскиот дестилат со јачина под 55 vol% алкохол — според тар. бр. 4 точка 4 на Тарифата, освен ако се набавува под условите и на начинот од член 6 став 4 на Законот од страна на производителски организации на здружениот труд за производство на алкохолни пијачки кога данокот не се плаќа.“

По став 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„Право на набавка на вински дестилат без плаќање на данокот на промет на производи, под условите од член 6 став 4 на Законот, имаат само производители на алкохолни пијачки од став 5 на овој член ако тој дестилат го набавуваат исклучиво за производство на алкохолни пијачки. Тие производители се должни за така набавените и потрошените количества на вински дестилат да водат посебна евиденција од точка 5 на забелешката кон тар. број 5 на Тарифата.“

Член 14

Во член 19 став 3 се менува и гласи:

„Со примена на одредбата на точка 3 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата се постигнува ублажување на дејството на прогресивните даночни стапки кај граничните даночни основици, така што разликата помеѓу данокот по пониска и данокот по повисока стапка да не може да биде поголема од разликата помеѓу најголемата даночна основица за која важи непосредно пониската даночна стапка и фактичната даночна основица. На пример: ако фактичната даночна основица изнесува 48.500 динари и ако непосредно би се применила даночната стапка од 19,43% што важи за таа даночна основица, би се добил износ на данок од 9.423 динари. Тоа значи дека поради разликата во основицата што изнесува 500 динари во однос на највисоката основица од 48.000 динари на која се применува даночна стапка од 6% и кај која данокот пресметан по таа стапка изнесува 2.880 динари, би се платило повеќе 6.543 динари. Со примена на наведената одредба најпрвин ќе се пресмета данокот од 2.880 динари, колку што изнесува по непосредно пониската даночна стапка

од 6% на основицата од 48.000 динари, и на тој износ ќе му се додаде разликата помеѓу даночните основици од 48.000 и 48.500 динари, т. е. износот од 500 динари, што вкупно изнесува 3.380 динари. На истиот начин треба да се постапи со до граничната даночна основица од 56.000 динари, на која досега се применува непосредно даночната стапка од 18,43% што го дава износот од 10.880 динари на таа основица. На даночната основица над 56.000 динари данок се плаќа во износ од 10.880 динари плус 100% на вредноста над 56.000 динари.“

По став 6 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Како единствена продажна цена во прометот што во Југославија се врши за динари која во смисла на точка 2 од забелешката кон тар. број 6 на Тарифата ќе ја определи домашниот производител, се смета продажната цена на мало што е единствена.“

Како единствена продажна цена на мало во прометот што во Југославија се врши за девизи, или делумно за девизи а делумно за динари, се смета продажната цена на мало искажана во динари што во таквиот промет е единствена.“

Производителот е должен, во смисла на член 15 став 1 на Законот, во фактурата за продажбата да изјави дека малопродажната цена од став 1, односно 2 на овој член е единствена.“

Член 15

Чл. 26 и 26а се бришат.

Член 16

Член 27 се менува и гласи:

„Стовариште на огревен или градежен материјал и стовариште за промет на индустриски и други отпадоци, што продава производи на граѓани и на општествени правни лица, а кое не врши посебно евидентирање на таквите продажби, се смета како продавница односно деловна единица што врши продажба на производи на мало.“

Член 17

Во член 30 во став 3 по зборовите: „за употреба на производи“, се додаваат записка и зборовите: „писмена гаранција“.

По став 6 се додаваат три нови става, кои гласат: „На откупот, односно преземањето на употребени производи од потрајна употребна вредност од член 16 ст. 8 и 9 на Законот, не се плаќа данокот на промет на производи.“

При набавка на индустриски и други отпадоци (крпи и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна хартија, картон, лепенка и др.) што ќе ја изврши од граѓанин или од граѓанско правно лице исклучиво за потреби на сопствената репродукциона потрошувачка без плаќање на основниот и посебниот данок на промет на производи, производителската организација на здружениот труд од чл. 6 ст. 2 и 3 на Законот, должна е во налогот за исплата на договорената цена на таквиот продавач да внесе податоци за видовите и количествата на набавените отпадоци, за цената по која се набавени и клаузула дека е во прашање промет од член 6 став 7 на Законот кој е ослободен од плаќање на данокот на промет на производи. Согласно со член 10 на Законот, производителската организација на здружениот труд е должна да води евиденција за купените количества и за видовите на таквите отпадоци, како и за нивното движење и трошење.

Одредбите на ст. 7 и 8 од овој член не се однесуваат на случаите кога општествено правно лице купува од граѓанин или од граѓанско правно лице негов употребен предмет како опрема, односно како резервен дел за замена на своја опрема, или како тие предмети, што не спаѓаат во отпадоците од став 8 на овој член, ги набавува производителската ор-

ганизација на здружениот труд како репродукционен материјал, па на таквиот промет се пресметува и плаќа данокот на промет на производи (член 13 став 2 на Законот). Даночен обврзник на основниот данок на промет на производи во таквиот промет е купувачот."

Член 18

Во член 31 по став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

"Трговската организација на здружениот труд што во смисла на одредбата на член 6 став 1 точка 1 на Законот набавува производи без плаќање на данокот на промет на производи заради натамошна продажба е должна да му поднесе на продавачот — општествено правно лице на порачката или како посебен прилог кон порачката, писмена изјава дека порачаните производи ги набавува исклучиво заради натамошна продажба. Продавачот е должен, со повикување на таа изјава, во фактурата за продажбата да внесе клаузула дека на продадените производи не е пресметан данок на промет на производи, бидејќи е во прашање прометот од член 6 став 1 точка 1 на Законот."

Член 19

Во член 32 став 2 се брише.

Член 20

Во член 34 по став 2 се додаваат четири нови става кои гласат:

"Земјоделските и други организации на здружениот труд што склучиле договори за долгорочна производствена кооперација со индивидуални земјоделски производители, можат да набавуваат под условите и на начинот определен во член 6 на Законот и член 31 на овој правилник, градежни и други репродукциони материјали за изградба, одржување, адаптација, реконструкција и поправка на објекти што според тој договор служат исклучиво за договореното производство во кооперација. За набавката, движењето и трошењето на тие материјали, земјоделската организација на здружениот труд е должна да ја води евиденцијата определена во член 10 на Законот и во овој правилник."

Земјоделската и друга организација на здружениот труд е должна, во смисла на член 10 на Законот, да го пресмета и да го плати во рок од 15 дена, пропишаниот данок на промет на производи на материјалот од став 3 на овој член што ќе му го отстапи на кооперантот со надомест или без надомест, освен за целите определени во став 3 на овој член."

Во случај на раскинување на договорот за долгорочна производствена кооперација, земјоделската организација на здружениот труд ќе го пресмета и ќе го плати на вредноста на материјалот што е вграден во објекти на индивидуалниот земјоделски производител — кооперант пропишаниот данок на промет на производи."

Како договор за долгорочна производствена кооперација, во смисла на овој член се смета договор чиј рок на траење е 3 и повеќе години."

Член 21

Во член 41 став 3 по зборовите: "член 7 на Законот" текстот до крајот на ставот се брише.

Член 22

Во член 42 по зборовите: "административни простории" се додаваат записки и зборовите: "како и безжични интерфони (група 68 од Номенклатурата на основните средства)".

Се додава нов став 2, кој гласи:

"Како опрема од член 8 точка 2 став 2 на Законот за која не се плаќа данокот на промет на производи се сметаат и светлечките фирми, реклами и сл., што се инсталираат на производствени хали и на други производствени и работни простории."

Член 23

Во член 44 во групата од Номенклатурата на основните средства „791-16 Слаткарски машини, се додава нова група од Номенклатурата на основните средства, која гласи: „792 Уреди и машини за приготвување на храна“."

Член 24

Во член 48 став 3 зборовите: „други публикации“ се заменуваат со зборовите: „други производи“."

Во став 9 по зборовите: „424-5 вадилки,“ се додаваат зборовите: „425-1 вршалки,“ по зборовите: „429-11, прскалки и запрашувачи“ се додаваат записки и зборовите: „429-2 машини за стрижење овци“, а на крајот по зборовите: „лумени тркала“ се додаваат точка и записки и зборовите: „уреди за сортирање јајца; уреди за сортирање други земјоделски производи; пумпи за течно гудре; транспортни уреди за собирање и истовар на сено и слама; автоматски машини за калемење на винова лоза; самоодни машини за сечење трева и др., со зафат од 1,50 m и повеќе; машини за подготвување земја — „мулчер“; моторни дупчалки за дупчење дупки за садење овошки и сл.; мотики, трнокопи, вили, гребла, коси, српови, чакии, ножови за сено и слама, калемарски ножови“."

Во став 16 зборовите: „според републички проциси“ се заменуваат со зборовите: „врз основа на писмено мислење од републичкиот, односно покраинскиот орган надлежен за образование и воспитување“."

По став 21 се додаваат четири нови става, кои гласат:

"Како погребна опрема од член 36 став 1 точка 38 на Законот, што е ослободена од плаќање на данокот на промет на производи, се сметаат следните производи кога ги продаваат организации што вршат работи на погреб, закоп и одржување на гробниците и гробници: сандак за закоп и лимена вложка за тој сандак, погребен симбол (крст, пирамида, нишан и др.); урна и кутија за транспортирање на урна; сандак за пренос на мртовец со авион и др.; окров, чаршаф, душек, перница и тапацирунг — за сандаци за закоп и патички за мртовец. Како погребна опрема се сметаат и венците од вештачко и природно цвеќе и лентите за тие венци."

Право на набавка на патнички автомобил во смисла на член 36 став 1 точка 39 на Законот, без плаќање на данокот на промет на производи, има инвалидно лице под следните услови:

1) набавката да ја врши непосредно од производителот или од трговската организација на здружениот труд или од увоз;

2) на продавачот, односно на царинарницата да ѝ поднесе писмено мислење од инвалидската комисија, односно од комисијата на надлежниот завод за рехабилитација, за својата инвалидност поради која е трајно врзано за употреба на инвалидска количка и поради која му е неопходен патнички автомобил, дека е способен со таквото возило да управува, како и за денот на настапувањето на таа инвалидност;

3) на продавачот, односно на царинарницата, при купувањето односно при увозот, да ѝ ја поднесе на увид возачката исправа што мора да биде издадена на негово име во денот на настапувањето на инвалидност."

Продавачот, односно царинарницата е должна во фактурата, односно во исправата за увозот, да го

внесе бројот и датумот на писменото мислење на инвалидската комисија, односно на комисијата на надлежниот завод за рехабилитација, како и бројот и датумот на возачката исправа.

Купувачот — инвалидно лице е должен да му поднесе на надлежниот орган за регистрација на патничкиот автомобил фактура за купувањето која мора да ги содржи податоците од ст. 23 и 24 на овој член, а регистрацијата на патничкиот автомобил може да се изврши само на име на таквиот купувач.

Член 25

Во член 50 став 1 зборовите: „на чиј промет не се плаќа данок според тој тарифен број,“ се бришат. Став 2 се брише.

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 2 до 4.

Член 26

Чл. 53 до 55 се бришат.

Член 27

Во член 56 став 2 на крајот се додаваат записка и зборовите: „што мора да биде усогласена со соодветните книговодствени податоци“.

Член 28

Во член 58 по зборовите: „без плаќање данок на промет“ се додаваат записка и зборовите: „односно со плаќање данок на промет по пониска стапка“, на обете места.

Член 29

Во член 60 зборовите: „односно во основните организации на здружениот труд“ и зборовите: „односно основната организација на здружениот труд“, се бришат.

Се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Даночниот обврзник од став 1 на овој член ѝ доставува на секоја продавница, односно деловна единица за која посебно утврдува и плаќа аконтации, копија на пресметката на аконтациите со копие на фирманските налози за уплата на тие аконтации, а ако аконтациите ги утврдува и уплатува за сите продавници на територијата на една општина доставува копија на пресметката на аконтацијата со копие на фирманските налози за уплата на тие аконтации до општинскиот орган надлежан за работите на приходите.

Ако основната организација на здружениот труд — даночен обврзник ги пренела работите врз евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на продавниците и други деловни единици што вршат промет на производи надвор од територијата на општината на која е седиштето на основната организација на здружениот труд — пресметувањето и плаќањето на аконтациите на данокот на промет, го вршат тие продавници и други деловни единици кај надлежната служба на општественото книговодство.“

Член 30

Чл. 62 и 63 се бришат.

Член 31

Во член 70 став 1 зборовите: „во продавница“ се бришат.

Во став 3 по зборот: „граѓани“ се додаваат записка и зборовите: „освен моторни возила“, а по зборовите: „член 5 став 1,“ се додаваат зборовите: „член 22 став 2 точка 9,“.

Член 32

Во член 72 ст. 7 до 15 и член 73 се бришат.

Член 33

Во член 76 став 1 зборовите: „член 27 став 2“ се заменуваат со зборовите: „член 27 став 3“, а на крајот на ставот се додава нова реченица која гласи: „Уплата на аконтациите и поднесување на пресметки на данокот на промет на производи тие продавници и други деловни единици вршат кај Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката преку која основната организација на здружениот труд — даночен обврзник во чиј состав се, го врши своето работење.“

Во став 2 на крајот се додаваат зборовите: „(член 27 став 3 на Законот и член 60 став 2 на овој правилник)“.

Член 34

Во член 79 став 2 се брише.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.

Член 35

Член 81 се брише.

Член 36

Во член 82 по зборовите: „пресметаниот данок“ се додаваат зборовите: „по наплатените продадени производи, односно по фактурираната реализација ако таквиот начин на пресметување го одбрал самиот даночен обврзник“.

Член 37

Во член 85 став 6 се брише.

Досегашните ст. 7 до 10 стануваат ст. 6 до 9.

Член 38

Во член 91 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Враќање на платениот данок на промет на купувачот — граѓани кој нема жиро-сметка, се врши во готови пари“.

Член 39

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 5-874/1
26 јануари 1976 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р

27.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SALZBURGER NACHRICHTEN“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Salzburger Nachrichten“, број

280 од 16 декември 1975 година, што излегува на германски јазик во Салзбург, Австрија.

Бр. 650-1-2/191

8 јануари 1976 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

28.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 51 од 15 декември 1975 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/403

6 јануари 1976 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

29.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Newsweek“, број 24 од 15 декември 1975 година што излегува на англиски јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/443

7 јануари 1976 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

30.

Врз основа на член 19 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШАТ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Во Одлуката за тарифата по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73 и 14/74) во точка 8 во табелата, во тарифниот став 4а процентот: „0,25“ се заменува со процентот: „0,15“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 1

15 јануари 1976 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолаповиќ, с. р.

31.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА И ЗА НЕЈЗИНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 ноември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за опрема за климатизација и вентилација и за нејзини резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 16%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производитите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6648 од 26 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Клима“ —
— Целје, „Соко“ — Мостар, „Јувент“ — Загреб
и „14 децембар“ — Белград.

Претставници на купувачите — потрошувачи:
35 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата.

По извршеното споредување со изворниот текст,
е утврдено дека во текстот на Одлуката за зголему-
вање на царинските стапки за увоз на определени
производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“,
бр. 61/75, се поткрале долунаведените грешки, та се
дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 бројот: „01.05/6а;“ треба да се брише.

Во точка 3 бројот: „15.02/3;“ треба да се брише,
а по бројот: „28.42/2а-2,“ треба да се додаде бројот:
„2а-3.“

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 јануари
1976 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија,
Претседателот на Републиката, донесува

УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
КИПАР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА
КИПАР**

I

Се отповикува

Никола Мандиќ, од должноста извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ки-
пар.

II

Се назначува

Благое Поповски, ополномоштен министер во
Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во
Република Кипар.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го
изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

7 јануари 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на точка 4 став 3 од Одлуката за
организацијата и работата на Протоколот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр.
4/69 и 52/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

Душан Продановиќ, шеф на Протоколот на Со-
јузниот извршен совет, се назначува за потсекре-
тар, во иста функција.

Е. п. бр. 9/76
7 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бајић Јанка Војислав, Чечарић Радана Свето-
зар, Јовановић Радосава Радомир, Качавендић Вла-
димира Радосав, Милетић Јована Драгослав, Радотић
Николе Михајло, Спремић Милисав Симо, Станић
Станоја Милоје;

— за особени заслуги во ширењето на братството
меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јевтић Василије Милан;

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ракиќ Зарије Ивко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бојић Драгутина др Петар, Марић Душана
Миладин, Новаковић Дамњана Станимир, Пантелић
Драгутина Новак, Павловић Драгољуба Живота,
Полимац Димитрије Радивоје, Тадић Милорада Ми-
лисав, Видовић Јована Рајко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гајић Томо Митар, Филиповиќ Велимира Славољуб, Игњатовиќ Милинка Милутин, Исаковиќ Видоја Радосав, Митровиќ Митра Драгиша, Нешковиќ Ристе Саво, Пантиќ Рајка Цветко, Пантиќ Добросава Живорад, Поповиќ Драгомира Душан, Ракиќ Миливоја Сретен, Симиќ Љубомира Првослав, Станковиќ Илије Живан, Тешмановиќ Светомира Велимир, Вукашиновиќ Милорада Станко, Вуковиќ Јована Перо, Жупунски Данила Надежда;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антониќ Кирила Цветко, Арсеновиќ Новака Митар, Аврамовиќ Живана Коста, Баштовановиќ Драгољуба Љубо, Богичевиќ Сима Милан, Цвијиќ Љубомира Јован, Деспотовиќ Вилотија Богољуб, Деспотовиќ Живојина Цветко, Драгојевиќ Маринка Дамњан, Драгојевиќ Маринка Душан, Белошевиќ Будимира Радомир, Ђукановиќ Радомира Десимир, Ђукановиќ Михаила Милутин, Ђуриќ Ђорѓа Миодраг, Ђуриќ Љубише Радојко, Финогенов — Поповиќ Зарија др Нада, Финогенов Алексе Павле, Глигориќ Ивана Лука, Глишиќ Илије Миленко;

Илиќ Чедомира Душан, Илиќ Милана Живо-слав, Иветиќ Војислава др Сава, Јакиќ Драгољуба Радојка, Јаковљевиќ Степана Радован, Јањиќ Ви-томира Миодраг, Јелиќ Стево Ратко, Јосиповиќ Милорада Златан, Јовановиќ Добросава Милојко, Јовановиќ Живка Славко, Катиќ Милована Љубомир, Кесеровиќ Марка Цветко, Којиќ Милоја Александар, Комарчевиќ Милојка Милутин, Ко-раќ Стратимира Славиша, Ковачевиќ Живка Дра-гослав, Ковачевиќ Марка Милорад, Лазаревиќ Момчила Цветин, Лукиќ Милинка Борисав;

Максимовиќ Живојина Борислав, Максимовиќ Чедомира Максим, Марјановиќ Драгутина Милојко, Марјановиќ Цветка Милорад, Марковиќ Радована Милорад, Марковиќ Владимира Радиша, Марковиќ Милоша Живко, Мићановиќ Спасоја Василије, Милосављевиќ Драгутина Цвета, Милошевиќ Илије Миле, Миловановиќ Богосава Живорад, Нешковиќ Радомира Милорад, Нешовановиќ — Јаковљевиќ Жарка Марија, Николиќ Драгољуба Цветко, Нико-лиќ Михаила Ивко, Новаковиќ Милисав Милан, Пајиќ Стојана Велимир, Пантиќ Радивоја Милиќ, Павловиќ — Весковиќ Милића Даринка, Периќ Станимира Живојин, Перишиќ Милана Ратомирка, Пешиќ Ивана Милутин, Петковиќ Тикомира Милоје, Петровиќ Дамњана Драгослав, Петровиќ Матије Милисав, Петровиќ Михаила Живорад, Попадиќ Милентија Макарије, Поповиќ Недељка Јаков, Про-киќ Милана Милоје;

Радаљац Милутина Добросав, Радиќ Андрије Јелисавета, Радивојевиќ Драгољуба Милун, Радосављевиќ Драгољуба Жика, Сандиќ Богољуба Сло-бодан, Савиќ Мијаила Александар, Симиќ Милана Живан, Спремиќ Богосава Љубинко, Старицац Дра-гослава др Адам, Стефановиќ Живојина Спасоје, Стевановиќ Теодора Милан, Стојиновиќ Добросава Петар, Трипковиќ Милисав Борисав, Васиќ — Је-ремиќ Божидара Зорка, Васиљевиќ Душана Радо-ван, Вилотиќ Недељка Властимир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бојичиќ Милоја Живко, Ђурђевиќ Среќка Вла-стимир, Гајиќ Рајка Станислав, Глигориќ — Исаи-

ловиќ Драгољуба Загорка, Јевтиќ Божидара Дра-гољуб, Јосиќ Станоја Живан, Каитовиќ Рајка Обрад, Лазиќ Степана Божидар, Митровиќ Стевана Драгиќ, Рашевиќ Богомира Владимир, Шовиќ — Триниќ Ранка Ката, Тошиќ Цветка Милош;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антониќ Станоја Симо, Башиќ Анѓелка др Сло-бодан, Бојиќ — Маркош Николе Јелена, Вељовиќ Николе др Миливоје, Вранковиќ Радосава Милош, Драгићевиќ Жарка Момчило, Јевтиќ Недељка Пе-тар, Катаниќ Милорада Лука, Кокановиќ Обрада Будимир, Лукиќ Жарка Крсман, Маџаревиќ Жи-вана Стојан, Николиќ Михаила Милорад, Ракиќ Милована Радивоје, Стојановиќ Владимира Дра-гољуб, Тодоровиќ Саве Милисав.

Бр. 123

2 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-гославија и Чехословачка Социјалистичка Репуб-лика

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

ing. Josef Nalepka, извонреден и ополномоштен амбасадор на Чехословачка Социјалистичка Репуб-лика во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр.125

8 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Финска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Risto Ilmari Antero Nuvarinen, амбасадор на Република Финска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 126
9 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

John Parker, лабуристички пратеник и претседател на Британско-југословенската парламентарна група.

Бр.129
17 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод 70-годишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во Народноослободителната борба и за зна-

чаен придонес во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Прица Уроша Срџа;

— по повод 60-годишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за придонес за јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Фејић Ибрахима Салко.

Бр. 130
17 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
23. Одлука за дополнење на Одлуката за условите за остварување премија за згосни тегиња и јуниња — — — — —	65
24. Одлука за условите за остварување на компензација за пченица што има хектолитарска тежина помала од 74 kg, но не помала од 65 kg — — — — —	65
25. Решение за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во објекти и опрема за потреби на новоосновани општини и заедници на општини во СР Хрватска — — — — —	66
26. Правилник за измени и дополнења на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	66
27. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Salzburger Nachrichten“ — — — — —	72
28. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — — — — —	73
29. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Newsweek“ — — — — —	73
30. Одлука за измена на Одлуката за тарифата по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	73
31. Спогодба за промена на затечените цени за опрема за климатизација и вентилација и за нејзини резервни делови — — — — —	73
Исправка на Одлуката за зголемување на царинските стапки за увоз на определени производи — — — — —	74
Укази — — — — —	74
Назначувања и разрешувања — — — — —	74
Одликувања — — — — —	74
Меѓународни договори — — — — —	85